

Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото) има издадено вкупно 95.838.780 обични акции (вкупниот број на обични акции со право на глас изнесува 86.254.902) и 1 приоритетна акција (едно право на глас и посебни права во согласност со Статутот на друштвото)*.

Основната главнина на Македонски Телеком АД - Скопје се состои од 95.838.780 обични акции со номинална вредност од 100 денари и 1 приоритетна акција со номинална вредност 9.733 денари, односно истата изнесува 9.583.887.733 денари.

Резултати од гласање од Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 20.11.2015 година									
Предлог одлуки	Хартии од вредност издадени од Македонски Телеком АД Скопје	Вкупен број на акции со право на глас*	Вкупен број на важечки гласови**	Вкупен број на акции за кои се дадени важечки гласови***	Процент од вкупен број на акции за кои се дадени важечки гласови	Гласале			Донесени / Недонесени одлуки
						ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДРЖАН	
1.0. Предлог Одлука за распоредување на акумулираната добивка на Друштвото;	Број на акции	86.251.542	82.664.851	82.664.851	100%	82.664.851	0	0	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89,996%	86,254%	86,254%		100,000%	0,000%	0,000%	
2.0. Предлог Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар	Број на акции	86.251.542	82.664.851	82.664.851	100%	82.664.851	0	0	Донесена одлука
	Процент од основната главнина	89,996%	86,254%	86,254%		100,000%	0,000%	0,000%	

* Од вкупен број на акции со право на глас - 86.254.902 за 3.361 акции кои се дел од 2% акции кои Владата на Република Македонија ги додели на вработените на Македонски Телеком, сопствениците или не се евидентирани во акционерската книга на МКТ поради нецелосни лични податоци (3.320 акции), или сеуште не се распределени (41 акции).

** Вкупен број на присутни акции со право на глас

***Вкупен број на акции со право на глас кои гласале

На Седницата на Собранието на акционери на Македонски Телеком АД - Скопје одржана на ден 20.11.2015 година сите одлуки се донесени.